

ЈАВНИ НАБАВКИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 11902/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

**I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина
Струмица**

I.1.2) Адреса: ул. „Сандо Масев“ бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Гордица Уста Петрова, адреса на е-пошта: gordica.ustapetrova@strumica.gov.mk телефон/факс: 034348030

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на гориво за возилата во сопственост на Општина Струмица и тоа: Дел 1- Набавка на моторни бензини (Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98) и дизел гориво (Еуродизел БС Д-Е V) и Дел 2- Набавка на течен нафтен гас (ТНГ)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.694.915 ден.

Јавни набавки

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Струмица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Група на набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на гориво за возилата во сопственост на општина Струмица и тоа Дел 1- Набавка на моторни бензини (Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98) и дизел гориво (Еуродизел БС Д-Е В) и Дел 2- Набавка на течен нафтен гас (ТНГ)

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1- Набавка на моторни бензини (Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98) и дизел гориво (Еуродизел БС Д-Е В)

2. Дел 2- Набавка на течен нафтен гас (ТНГ)

II.9) Рамковна погодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност,

- Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати на големо, согласно Законот за енергетика, издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

Изјава на понудувачот дека поседува систем за безготовинско плаќање, Изјава дека понудувачот располага, односно може да обезбеди минимум една бензинска пумпа во радиус од најмногу 10 км од седиштето на Општина Струмица, ул. „Сандо Масев“ бр.1

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 25.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 19.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 25.11.2019 во 11:00 часот, место: во Општина Струмица, ул. „Сандо Масев“ бр.1, кат 2, канцеларија бр. 7.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11955/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Коле Нехтегин“ – Штип

I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр.101

I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Владо Арсов, адреса на е-пошта: v.arsov@hotmail.com телефон/факс: 032-391-384

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

Јавни набавки

1.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Зако-нот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Реконструкција на објекти, санација на под во спортска сала

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.500.000 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Из-ведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршува-ње на услугите, или локација на извршување на рабо-тите: спортска сала во СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Дадени во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поим-ник

Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена по-стапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најнис-ка цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИС-КИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на до-говорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на дого-ворот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економ-скиот оператор треба да ги достави следниве доку-менти

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидаци-ја од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-ни давачки од надлежен орган од земјата каде што еко-номскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-ни дела на правните лица дека не му е изречена според-на казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривич-ни дела на правните лица дека не му е изречена според-на казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изре-чена прекршочна санкција - забрана за вршење на про-фесија, дејност или должност, односно привремена заб-рана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална деј-ност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност-ДРД документ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документаци-ја и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 8:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 8:30 часот, место: СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

V.5) Дополнителни информации дадени во тендер-ската документација

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГО-ВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11959/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ма-кедонска Каменица

I.1.2) Адреса: ул. Каменица б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Македонска Каменица - 2304

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Здравко Мирчев, адреса на е-пошта: opstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 033 432-741

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската доку-ментација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна ак-тивност или дејност: Органи на единиците на локална-та самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на урбанистички планови за с. Саса. с. Моштица и с. Луковица во Општина Македонска Каменица

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

Јавни набавки

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: општина Македонска Каменица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Даден во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 18 или 540 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Лиценца за изработка на урбанистички планови издадена од Министерство за транспорт и врски.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- Да има најмалку 5 склучени договори за изработени и усвоени детални урбанистички планови и урбанистички планови за села во последните 3 години со потврди за успешно реализирање.

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда: Да има вработени најмалку 5 инженери архитекти со полно работно време од кои најмалку 3 со овластување за просторно и урбанистичко планирање; -Да има вработен најмалку еден дипломиран сообраќаен инженер со полно работно време со овластување за проектирање од „Б“ категорија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 12:00 часот, место: општина М. Каменица

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11962/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „Октомвриска“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500

I.1.4) Интернет адреса:

1.1.5) Лице за контакт: Наташа Цветкоска, адреса на е-пошта: sjzprilep1@yahoo.com телефон/факс: 048-417-440

1.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

1.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Тестови, реагенси и друг потрошен материјал за апарат мини ВИДАС или еквивалент

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, ул.,Октомвриска“ б. б. Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

во тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33140000-3 - Медицински потрошен материјал

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgM антитела за вирус на hepatitis A (HAV IgM) за mini Vidas или еквивалент

2. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на антитела за вирус на сида (HIV 1 / 2) за mini Vidas или еквивалент

3. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на s-surfance / површен антиген (HBs Ag) за вирус на hepatitis B за mini Vidas или еквивалент

4. Ензимски имунофлуоресцентен тест за конфирмација на s-surfance/ површен антиген (HBs Ag) за вирус на hepatitis B за mini Vidas или еквивалент

5. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на тотални антитела за вирус на hepatitis B (anti HBs Total II) за mini Vidas или еквивалент

6. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на антитела кон c –core/срцевина т.е антиген кај вирус на hepatitis B (HBc IgM II) за mini Vidas или еквивалент

7. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на е антиген или антитело на Hbe-Anti Hbe (Ag i At) кај вирус на hepatitis B за mini Vidas или еквивалент

8. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на антитела за вирус на hepatitis C за mini Vidas или еквивалент

9. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgG антитела кај инфекција со цитомегаловирус (CMV IgG) за mini Vidas или еквивалент

10. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgM антитела кај инфекција со цитомегаловирус (CMV IgM) за mini Vidas или еквивалент

11. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgG антитела кај инфекција со Toxoplasma gondi (Toxo IgG II) за mini Vidas или еквивалент

12. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgM антитела кај инфекција со Toxoplasma gondi (Toxo IgM) за mini Vidas или еквивалент

13. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgG антитела кај инфекција со Rubella(Rub IgG II) за mini Vidas или еквивалент

14. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgM антитела кај инфекција со Rubella(Rub IgM) за mini Vidas или еквивалент

15. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgG антитела кај инфекција со Helicobacter pylori за mini Vidas или еквивалент

16. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgM антитела кај инфекција со Epstein Barr вирус (EBV VCA /EA IgM) за mini Vidas или еквивалент

17. Ензимски имунофлуоресцентен тест за детекција на IgG антитела кај инфекција со Epstein Barr вирус (EBV VCA /EA IgG) за mini Vidas или еквивалент

18. Контролни тестови за квалитет на работата на mini Vidas или еквивалент

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

Јавни набавки

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност, Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства.

- Економскиот оператор да има решение

- одобрение за ставање во промет на мед. средство и тоа: За регистрирани медицински средства

- Решение за ставање во промет на медицинско средство или привремено или трајно одобрение за паралелен увоз, согласно со Законот за лекови и медицински средства. За нерегистрирани медицински средства

- Дозвола за увоз (одобрение за интервентен увоз) согласно со Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: Достава на каталози, брошури или други материјали.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, архива

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11965/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје

I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ана Шуманска, адреса на е-пошта: a.shumanska@roc.mk телефон/факс: 070990050

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Реклама и пропаганда

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 13 Рекламни услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

79340000-9 - Услуги за рекламирање и маркетинг

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Јавни набавки

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Наведено во тендерската документација

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: Наведено во тендерската документација

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: Наведено во тендерската документација

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Наведено во тендерската документација

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: бул. Гоце Делчев бр. 14. Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕДУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11971/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Дебар

I.1.2) Адреса: ул. „8 Септември“

I.1.3) Град и поштенски код: Дебар – 1250

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Мустафа Машкули, адреса на е-пошта: tafa985@hotmail.com телефон/факс: 046 831 196

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ангажирање на механизација за зимско одржување на патиштата и набавка на индустриска сол и абразивен материјал (камена ризла)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Дебар

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Да

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

65000000-3 - Јавни услуги

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 5.12.2019 год.

се планира да заврши 5.4.2020 год.

Период во месеци: 4 или 120 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години:

3 (три) вработени

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

1 (еден) камион со соларка 2 (две) универзални машини за утовар.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 12:00 часот, место: Дебар

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11974/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка болница Тетово

I.1.2) Адреса: ул. „29 Ноември“ бр.16

I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Медицеват Мухареми, адреса на е-пошта: muharemix@hotmail.com телефон/факс: 044 362 506

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицински гасови

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

24111500-0 - Медицински гасови

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Азотен оксидул (N2O) компримиран за медицинска употреба чистота $\geq 98\%$ во челични бози со волумен од 10л

2. Течен кислород за медицинска употреба (O2) во централен танк чистота $\geq 99,5\%$

3. Компримиран медицински кислород (O2) чистота $\geq 99,5\%$ во челични боци со волумен од 40 литри

4. CO2 медицински компримиран за лапараскопија за во боца чистота $\geq 99,5\%$ во челични боци со волумен од 10л

5. Acetilen (C2H2) компримиран - чистота $\geq 99,50\%$ во челични боци со волумен од 40 литри

6. Течен азот (N2) чистота $\geq 99,50\%$ во термос од 10 литри

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 12:00 часот, место: ЈЗУ Клиничка болница Тетово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објавување: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11976/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ – Гостивар

I.1.2) Адреса: улица „Светозар Пепоски“ број 59

I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар – 1230

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Миранда Рахмани, адреса на е-пошта: miranda.rahmani7@gmail.com телефон/факс: 075/228061

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на градежни материјали

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Гостивар

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на градежни материјали

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

44110000-4 - Градежни материјали

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Цемент

2. Арматури

3. Челични профили

4. Поцинкувани градежни материјали

5. Керамички производи и материјали за нив

6. Ламинат

7. Материјали од гипс и елементи

8. Бетонски елементи

9. Бетон

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

Јавни набавки

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 11:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 11:00 часот, место: Просторите на ЈП Комуналец Гостивар
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11977/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
 I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Кратово
 I.1.2) Адреса: Плоштад Маршал Тито б. б.
 I.1.3) Град и поштенски код: Кратово – 1360
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Јасминка Крстевска, адреса на е-пошта: jasminkakrstevska@yahoo.com телефон/факс: 031/484-202
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Избор на Агенција за привремени вработувања

- II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.043.200 ден.
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договори-те за вработување)
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Кратово
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 Дадено во тендерската документација и спецификација
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 98000000-3 - Други јавни, социјални и лични услуги
 Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник
 Шифра Опис
 DA11-4 - Општ, административен, Општи и административни карактеристики, Секретарски
 II.8) Делива набавка: Не
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди: Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Или се планира да започне 10.12.2019 год.
 се планира да заврши 10.12.2020 год.
 Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
 Задолжително да достави Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 12:00 часот, место: Општина Кратово

V.5) Дополнителни информации 031/481-202

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11978/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и канализација – Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9, Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Синиша Цветковиќ, адреса на е-пошта: sinisa.cvetkovik@vodovod-skopje.com.mk телефон/факс: 02/3073010

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Водоснабдување

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на осветлување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во месеци: 12

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2019 год. во 12:00 часот, место: ЈП Водовод и канализација Скопје, ул. „Лазар Личеновски“ бр.9, Скопје

V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11979/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ „Гоце Делчев“ – Винаца

I.1.2) Адреса: ул. „Љупчо Сантов“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Винаца – 2310

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Мара Јованова, адреса на е-пошта: jovanovamare@yahoo.com телефон/факс: 033361775

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за реновирање на санитарни јазли за потребите на ООУ „Гоце Делчев“ – Винаца

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.1.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куки или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во ООУ „Гоце Делчев“ – Винаца, со адреса на ул. „Љупчо Сантов“ бр.36 Винаца

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

44160000-9 - Цевковод, цевководни инсталации, цевки, спојници за цевки, црева и сродни предмети

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 5.12.2019 год.

се планира да заврши 4.12.2020 год.

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 11:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. 11:00 часот, место: ООУ „Гоце Делчев“ – Винаца
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 11982/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница Прилеп
 I.1.2) Адреса: ул., Трајко Тарцан“ б. б.
 I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Драган Спиркоски, адреса на е-пошта: dragan_dar@yahoo.com телефон/факс: 075/259 159
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Апарат за анестезија**
 II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа болница – Прилеп
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33170000-2 - Анестезија и реанимација
 33100000-1 - Медицинска опрема
 II.8) Делива набавка: Не
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди: Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не

Јавни набавки

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност (ДРД Образец)

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган;

Како критериуми кои мора да бидат исполнети од страна на понудувачите, а се однесуваат на самиот предмет на набавка, медицинско средство (апарат) се следниве: - Одобрение за ставање во промет на медицинско средство (апарат), согласно Законот за медицински средства;

- Решение од Министерство за здравство со кој се дозволува увоз согласно Законот за медицински средства (апарат). Понудувачите треба да достават:

- СЕ сертификат за понудениот апарат

- Авторизација од производител за учество на тендер

- Вработен обучен сервисер со сертификат од производителот за сервисирање на понудениот модел на апарат (М1 формулар)

- За да докаже дека карактеристиките на понудените стоки одговараат на барањата во техничките спецификации, економскиот оператор за сите производи кои се предмет на испорака задолжително треба да достави оригинални каталози со технички спецификации каде јасно ќе бидат наведени карактеристиките кои се бараат во тендерската спецификација. Во каталозите со технички карактеристики ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат јасно да се обележени со фломастер маркер оние технички карактеристики на понудените стоки кои се барани во техничките спецификации на тендерската документација, и да се обележат со редни броеви според спецификацијата.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: Библиотека при ЈЗУ Општа болница – „Борка Талески“ – Прилеп

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 11984/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Комуналец – Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „А. Македонски“ бр. 22 б

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Славица Здравеска, адреса на е-пошта: javnikomunalec@yahoo.com телефон/факс: 048/428998

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Сукусивна набавка на услуги за привремени вработувања

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 19.200.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договори за вработување)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈКП „Комуналец“ – Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

дадено е во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

79620000-6 - Услуги за обезбедување на персонал вклучувајќи и привремен кадар

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

- П.8) Делива набавка: Не
- П.9) Рамковна спогодба: Не
- П.10) Алтернативни понуди: Не
- П.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори: Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

- Важечка лиценца „А“ издадена од министерството надлежно за работите на трудот службен весник на РМ член 113/18.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

- V.2) Услови за доставување на понудите

- V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 11.12.2019 година, 12:00 часот

- V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 03.12.2019 година, 15:30 часот

- V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 05.12.2019 година, 15:30 часот

- V.3) Период на важност на понудата: 180 денови

- V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 11.12.2019 година, во 12:00 часот, место: ЈКП Комуналец Прилеп

- V.5) Дополнителни информации

- V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 11985/2019****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

- I.1) Податоци за договорниот орган

- I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет Скопје

- I.1.2) Адреса: ул. „50 Дивизија“ бр.6

- I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

- I.1.4) Интернет адреса:

- I.1.5) Лице за контакт: Ирена Георгиевска, адреса на е-пошта: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk телефон/факс: 3103728

- I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

- I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**

Реагенси за мултиплекс RT-PCR технологија или еквивалент со отстапување на соодветна опрема

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

- II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

- II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје

- II.3) Секторски договор: Не

- II.4) Централно тело: Не

- II.5) Групна набавка: Не

- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

- II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
- Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник
- Шифра Опис

- 33696500-0 - Лабораториски реагенси

- II.8) Делива набавка: Не

- II.9) Рамковна спогодба: Не

Јавни набавки

- II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Медицински факултет - Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 11987/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „Трајко Тарцан“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Драган Спиркоски, адреса на е-пошта: dragan_dar@yahoo.com телефон/факс: 075/259 159

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Бинокларен биомикроскоп

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа болница - Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис 33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

Јавни набавки

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност (ДРД Образец)

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган;

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Одобрение за ставање во промет на медицинско средство (апарат), согласно со Законот за медицински средства (апарат);

- За да докаже дека карактеристиките на понудените стоки одговараат на барањата во техничките спецификации, економскиот оператор за сите производи кои се предмет на испорака задолжително треба да достави оригинални каталози со технички спецификации каде јасно ќе бидат наведени карактеристиките кои се бараат во тендерската спецификација. Во каталозите со технички карактеристики ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат јасно

но да се обележени со фломастер маркер оние технички карактеристики на понудените стоки кои се барани во техничките спецификации на тендерската документација, и да се обележат со редни броеви според спецификацијата.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите: Понудувачите треба да достават: - СЕ сертификат за понудениот апарат - Авторизација од производител за учество на тендер - Вработен обучен сервисер со сертификат од производителот за сервисирање на понудениот модел на апарат (M1 формулар)

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 10:30 часот, место: Библиотека при ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11989/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје

I.1.2) Адреса: ул.,12 Ударна бригада“ бр.2а/ кат VII – Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Асип Феризиев, адреса на е-пошта: asip.ferizi@unt.edu.mk телефон/факс: 02 3161004

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на информатичка опрема

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.800.000 ден.

Јавни набавки

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје улица „Мирче Ацев“ број 4 – Скопје и улица „Петре Георгиев“ број 22

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30200000-1 - Компјутерска опрема и материјал

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Персонални компјутери и лаптопи

2. Принтери

3. Проектори

4. Мрежна опрема

5. Компјутерски делови

6. Дополнителна ИТ опрема

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

За Дел 1 и Дел 2: - Сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001:2015 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите со доставување на: - Важечки сертификат: ISO 9001:2015 систем за управување со квалитет.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр.4, кат 7, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11990/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Никола Карев“ – Струмица

I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ бр. 170

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јанко Шилинов, адреса на е-пошта: j.silinov@gmail.com телефон/факс: 034320808

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

Јавни набавки

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Компјутерска опрема

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.12.2019 год.

се планира да заврши 31.12.2019 год.

Период во месеци: 1 или 30 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: СОУ „Никола Карев“ – Струмица ул. „Маршал Тито“ бр. 170

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 11992/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.

I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Магдалена Георгиевска, адреса на е-пошта: mpataukcija@dr.com телефон/факс: 075/420-311

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавки на Алуминиумски профили за изработка на вертикални табли

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

Јавни набавки

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Локација – Подружница Битола – Одделение за сигнализација – Битола.

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 44334000-0 - Профили

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12005/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска, адреса на е-пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон/факс: 022466077

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Овошје и зеленчук

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

15300000-1 - Овошје, зеленчук и сродни производи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

1. Овошје
2. Зеленчук
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди: Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: Плоштад Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

V.5) Дополнителни информации

Во тендерска документација

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12006/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Водовод н. Илинден

I.1.2) Адреса: населба Илинден

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Цветковска, адреса на е-пошта: vodovodjkr@yahoo.com телефон/факс: 2572-671

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Бои, лакови, профили, арматури, лимови и други материјали

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Магацин на ЈКП Водовод н. Илинден

II.3) Секторски договор: Водоснабдување

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Детален опис на предметот на набавката е даден во техничките спецификации од тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)

II.8) Делива набавка: Да

Јавни набавки

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Профили и арматури
2. Бои и лакови
3. Лимови
4. Градежни и други алати
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди: Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори: Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
- V.2) Услови за доставување на понудите
- V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Административни простории на ЈКП Водовод н.Илинден во нас.Илинден

V.5) Дополнителни информации Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понудите

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12009/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Стрежево“ – Битола

I.1.2) Адреса: Булевар 1 Мај б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Билјана Четаловска, адреса на е-пошта: bchetalovska@yahoo.com телефон/факс: 047 207 856

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ратрак

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Ски центар Ниже Поле

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во техничка спецификација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

42000000-6 - Индустриска машинерија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

- П.10) Алтернативни понуди Не
 П.11) Времетраење на договорот:
 Или се планира да започне 16.12.2019 год.
 се планира да заврши 16.12.2020 год.
 Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- ДРД образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година 11:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 11:00 часот, место: Дирекција на ЈП Стрежево Битола

V.5) Дополнителни информации

Лице за контакт Билјана Четаловска 047/207-856

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 12012/2019****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ивана Лазаревски, адреса на е-пошта: nabavkicjz@gmail.com телефон/факс: 031/415 101

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**

Набавка на Резервни делови со нивна замена за AAnalyst 600 Perkin Elmer или еквивалент

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ ЦЗ Куманово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Група набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33190000-8 - Разновидни медицински уреди и производи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

Јавни набавки

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

-ДРД Образец

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Понудувачот да има минимум еден обучен сервисер за конкретниот апарат.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 11:00 часот, место: ЈЗУ ЦЈЗ Куманово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12014/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Охрид

I.1.2) Адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.57

I.1.3) Град и поштенски код: Охрид – 6000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Симоноска, адреса на е-пошта: javni.nabavki@ohrid.gov.mk телефон / факс: 046 262 493

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Агенција за посредување за привремени вработувања за потребите на Општина Охрид

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.485.332 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договори за вработување)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

Јавни набавки

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност (ДРД образец)

- Лиценца А, Б, В или Г издадени од Министерство за труд и социјална политика согласно со Закон за агенциите за привремени вработувања.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 11.12.2019 година 13:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 3.12.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 5.12.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 11.12.2019 година во 13:00 часот, место: Административна зграда на Општина Охрид

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12017/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ивана Лазаревски, адреса на е-пошта: nabavkicjz@gmail.com телефон/факс: 031 415 101

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на резервни делови за HPLC систем со UV DAD, FD и RID детектори, Agilent 1260 или еквивалент

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ ЦЈЗ Куманово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33190000-8 - Разновидни медицински уреди и производи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

Јавни набавки

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не;

Понудувачот да има минимум еден обучен сервисер за конкретниот апарат.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ ЦЈЗ Куманово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12018/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница „Куманово“

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Куманово – 1300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Зорица Петрушевска, адреса на е-пошта: jnopstabilnicaku@gmail.com телефон/ факс: 031 425-460

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**Хирушки конци**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа Болница Куманово, улица „11 Октомври“ б. б. Куманово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33141125-2 - Материјали за хируршки игли за шиене

33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Polyglactine 4/0 од 45 до 90 cm 16-26 mm 1/2 округла

2. polyglactine 3/0 од 45 до 90 cm 16-26mm 1/2 округла

3. polyglactine 2/0 од 45 до 90 cm 25-40 mm 1/2 округла

4. polyglactine 1 од 45 до 90 cm 25-40 mm 1/2 округла

5. polyglactine 2 од 45 до 90 cm 40 mm 1/2 округла

6. polyglactine 2/0 од 70 до 90cm 30mm 1/2 округла

7. polyglactine 2/0 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла

8. polyglactine 1 од 70 до 90cm 30mm 1/2 округла

9. polyglactine 1 од 70 до 90cm 40mm 1/2 округла

10. polyglactine 1 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
11. polyglactine 1 од 90 до 100cm 48mm 1/2 округла
12. Polyglycolic acid 8/0 од 45 до 75cm 6mm 3/8 Кожна триаглеста
13. Polyglycolic acid 4/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кожна триаглеста
14. Polyglycolic acid 3/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кожна триаглеста
15. Polyglycolic acid 2/0 од 45 до 75cm 20-26mm 3/8 Кожна триаглеста
16. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 4/0 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
17. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 3/0 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
18. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 2/0 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
19. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 0 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
20. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 1 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
21. Poly(glycolide-co-l-lactid 90/10)+CaSt 2 од 70 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
22. Медицинско помагало за сутурирање без врзување на чвори погодено за лапароскопско цутурирање, изградено од монофиламент сатура која поседува спирално распределени продолжетоци под агол за фиксирање во ткивото и јамка на крајот од сатурата за заклучување на првата апроксимација. Сатурата да биде ласерски прикачена на атрауматска хируршка игла. Помагалото да има унидирекционална техника на сутурирање. составот на сатурата да е polyglyconate со тензиона јачина мин. 80% за една недела, мин. 75% за две недели и мин 65% за три недели, ресорпција комплетна 180 дена. 0.37mm, 15-30cm.
23. polyglyconate loop 1 од 75 до 90cm 40-50mm 1/2 округла
24. Catgut chrome 4/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
25. Catgut chrome 3/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
26. Catgut chrome 2/0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
27. Catgut chrome 0 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
28. Catgut chrome 1 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
29. Catgut chrome 2 од 75 до 90cm 20-40mm 1/2 округла
30. Catgut plain 2/0 од 70 до 90cm 30mm 1/2 округла
31. Catgut plain 2/0 од 70 до 90cm 40mm 1/2 округла
32. Catgut plain 2/0 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
33. Catgut plain 1 од 70 до 90cm 43mm 1/2 округла
34. Catgut plain 1 од 70 до 90cm 37mm 1/2 округла
35. Catgut plain 0 од 75 до 90cm 37mm 1/2 округла
36. Catgut plain 0 од 75 до 90cm 30mm 1/2 округла
37. Catgut plain 2 од 75 до 90cm 43mm 1/2 округла
38. Природна свила 5/0 од 45 до 75cm 16-20mm 3/8 Кожна триаглеста
39. Природна свила 4/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 Кожна триаглеста
40. Природна свила 3/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 Кожна триаглеста
41. Природна свила 2/0 од 45 до 75cm 16-35mm 3/8 Кожна триаглеста
42. Природна свила 0 од 45 до 75cm 30mm 3/8 Кожна триаглеста
43. Природна свила 0 од 45 до 75cm 30-40mm 1/2 округла
44. Природна свила 1 од 45 до 75cm 35-40mm 1/2 округла

45. Природна свила 1 од 45 до 75cm 35-40mm 3/8 Кожна триаглеста
46. Polypropylene monofilament 5/0 од 45 до 90cm 16-24mm 3/8 Кожна триаглеста
47. Polypropylene monofilament 4/0 од 45 до 90cm 16-24mm 3/8 Кожна триаглеста
48. Polypropylene monofilament 3/0 од 45 до 90cm 16-26mm 3/8 Кожна триаглеста
49. Polypropylene monofilament 2/0 од 45 до 90cm 18-26mm 3/8 Кожна триаглеста
50. Polypropylene monofilament 0 од 45 до 90cm 30-40mm 1/2 округла
51. Polypropylene monofilament 1 од 70 до 90 cm 35-40mm 1/2 округла
52. Polypropylene monofilament 2/0 од 70 до 90 cm 20-30mm 1/2 округла
53. Premilene 2/0 од 70 до 90 cm 37 mm 3/8 Кожна триаглеста
54. polyamid monofilament 3/0 од 45 до 75 cm 20-30mm 3/8 Кожна триаглеста
55. polyamid monofilament 2/0 од 45 до 75 cm 20-30mm 3/8 Кожна триаглеста
56. Polydioxanone monofilament 1 од 70 до 90 cm 30-40mm j-игла cutting point
57. Polydioxanone monofilament 2 150cm lop 40-48mm 1/2 округла loop
58. Glyconate monofilament 1 од 70 до 90 cm 40 mm 1/2 округла
59. Glyconate monofilament 2/0 од 70 до 90 cm 37mm 1/2 okrugla
60. Glyconate monofilament 3/0 од 70 до 90 cm 30mm 1/2 округла
61. Glyconate monofilament 4/0 од 70 до 90 cm 30mm 1/2 округла
62. Ресорптивен локален хемостат-колаген од 5x8 Диимензи на материјал за хемостаза 10cmx12cm (±10%)
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Решение за вршење дејност промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ Општа болница Куманово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12019/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Дирекција за безбедност на класифицирани информации

I.1.2) Адреса: ул. „Васко Карангелески“ бр.8

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Драган Ѓорѓиев, адреса на е-пошта: d.gjorgjiev@dbki.gov.mk телефон/факс: 02 3254 243

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 872.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во службените простории на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

Јавни набавки

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12020/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје

I.1.2) Адреса: бул. Илинден 82

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ели Манчевска, адреса на е-пошта: javni.nabavki@skopje.gov.mk телефон/факс: 3297-222

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локална самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Безбедносен софтвер

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 48900000-7 - Разновидни софтверски пакети и компјутерски системи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

Јавни набавки

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Економскиот оператор е должен да има имплементација на најмалку 2 (два) антивирусни решенија од ист тип како набавката во последните 3 (три) години (2017, 2018 и 2019 година)

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

Економскиот понудувач треба да поседува стручен персонал (вработени или ангажирани лица) кој ќе ги поседуваат следните стручни сертификати и тоа: - Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со валиден сертификат издаден од производителот, за инсталација и конфигурација на понудениот безбедносен софтвер со лиценци на ниво на System Engineer – кој е предмет на оваа набавка согласно барањата во техничката спецификација.

- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со сертификат за IBM Lotus Domino Certified System Administrator;

- Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со сертификат за MCSA-Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server Напомена: За сертификат се прифаќа валиден сертификат издаден од официјален тестатор, но не и потврда за посетуван курс. Едно лице може да биде носител на повеќе сертификати. Напомена: Во случај на понуда од група на економски оператори, секој член на групата е потребно да ги исполнува горенаведените стандарди за квалитет.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

Стандард за квалитет ISO 9001:2015.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 година во 12:00 часот, место: Град Скопје барака 1а

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12027/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Свети Николе

I.1.2) Адреса: Плоштад Илинден бр:12

I.1.3) Град и поштенски код: Свети Николе – 2220

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сашо Панев, адреса на е-пошта: panev.sasol@gmail.com телефон/факс: 032/444-169

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) за потребите на основните и средното училиште, детска градинка и Општина Свети Николе

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 7.500.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Да

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Лиценца за вршење енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати - трговија со екстра лесно (ЕЛ-1) издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: Економскиот оператор треба да располага со минимум 2(две) автоцистерни за транспорт на масло за горење-екстра лесно1(ЕЛ-1) - Автоцистерните да се опремени со мерен систем за мерење на волуметриски проток на течни горива со извршена верификација на мерниот систем од страна на овластен орган.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 11.12.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 3.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 5.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 11.12.2019 година во 11:00 часот, место: Општина Свети Николе

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12030/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Кочани

I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Александра Миткова, адреса на е-пошта: aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk телефон/факс: 033274001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Геодетски услуги

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 847.457,63 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: општина Кочани

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во Техничката спецификација составен дел на Тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет

Елементи

Цена

квалитет

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

Бодови

- 90

- 10

Јавни набавки

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Лиценца за вршење на геодетски работи / издадена од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на РМ, согласно со одредбите од Законот за катастар на недвижности

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- да има задолжително во сопственост техничка опрема – минимум:

- (ГПС) инструмент за геодетски мерења - тотална станица за геодетски снимања и

- доколку седиштето на понудувачот не е на подрачје на седиштето на договорниот орган, истиот задолжително да има регистрирано подружница на подрачјето на седиштето на договорниот орган или да има деловна соработка со економски оператор/подружница со седиште на подрачје на договорниот орган.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 26.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 20.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 26.11.2019 год. во 11:00 часот, место: Општина Кочани

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 11.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12033/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Јане Сандански“ – Штип

I.1.2) Адреса: ул. „Трајко Кошевски“ бр. 2А

I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Славе Трајков, адреса на е-пошта: jsandanski@yahoo.com телефон/факс: 078/473 284

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на наставно образовни помагала - нагледни средства

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Ф-ко СОУ „Јане Сандански“ – Штип

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Даден во тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. ДЕЛ 1-Набавка на Нагледни средства и помагала по Физика...проценета вредност 11.000,00 денари без ДДВ

2. ДЕЛ 2-Набавка на Нагледни средства и помагала Анатомија...проценета вредност 110.000,00 денари без ДДВ

3. ДЕЛ 3-Набавка на Нагледни средства и помагала за спорт и спортски активности...проценета вредност 19.000,00 денари без ДДВ

4. ДЕЛ 4-Набавка на Нагледни средства и помагала за практична настава за Медицински сестри...проценета вредност 60.000,00 денари без ДДВ

5. ДЕЛ 5-Набавка на Нагледни средства и помагала интерактивни табли проценета вредност 500.000,00 денари без ДДВ.

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за Регистрирана Дејност издадена од Централен Регистар на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Во просториите на СОУ „Јане Сандански“ – Штип

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12034/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул., 11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Даница Стефановска, адреса на е-пошта: danica.stefanovska@elem.com.mk телефон/факс: 045/259-895

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Хемикалии за третман на разладен систем на блокот во термоелектрана (РЕК Осломеј)-втор пат

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 24300000-7 - Основни неоргански и органски хемикалии

Јавни набавки

- II.8) Делива набавка: Не
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди: Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД издаден од централен регистер на РСМ

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите: Согласно со тендерска документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Подружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации

Постапка со интересен број 17-100/2019

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12036/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Галина Матеска, адреса на е-пошта: galina.mateska@elem.com.mk телефон/факс: 045/259-895

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Подружница РЕК Осломеј, с.Осломеј, 6250 Кичево, РС Македонија, borce.kragujevski@elem.com.mk, +389 45 259 900, www.e-nabavki.gov.mk,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници РЕК - Осломеј (трет пат)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Механизацијата ќе се користи во рудникот за планирање пред багерите, за транспорт на рударските постројки, формирање на БТО-2 систем кој би служел за потпирање на свлечиштето во с. Шутово. Но, најмногу би ја користеле за утовар на транспорт на јавно

Јавни набавки

лен од стар Рудник каде се предвидува да се утоварат и транспортираат околу 100.000 тони јаглен, како и околу 65.000 тони јаглен кои се наоѓаат во Осломеј запад на јужна страна.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 60182000-7 - Изнајмување на индустриски возила со возач

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Булдозер од 201 kw до 250kw

2. Булдозер до 200kw

3. Ровокопач гасеничар од 90kw до 150kw

4. Ровокопач гасеничар од 151kw до 200kw

5. Ровокопач гасеничар над 200kw

6. Ровокопач на пневматици до 100kw

7. Утоварна лопата од 200kw до 250kw

8. Камион кипер троосовинец со носивост > 15 тони и сандак >10 m3 на растојание од 2.200 до 2.800 метри

9. Грејдер над 100kw

10. Цистерна за вода > 8m3

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: Согласно со тендерска документација,

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Согласно со тендерска документација,

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

Согласно со тендерска документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: Подружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации

Со интересен број на Јавна набавка 17-099/2019

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12037/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

Јавни набавки

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Борче Крагујевски, адреса на е-пошта: borce.krugujevski@elem.com.mk телефон/ факс: 045/259-904

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување на компресори (РЕК Осломеј)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: I Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Подружница РЕК Осломеј

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 50531300-9 - Услуги за поправка и одржување на компресори

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД образец издаден од Централен регистар на РС Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

согласно тендерска документација

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: согласно со тендерска документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Подружница РЕК Осломеј

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12039/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Илчо Котески, адреса на е-пошта: ilcokoteski@yahoo.com телефон/факс: 075411155

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Лекови-Cladribine 2

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: На Клиниката

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Со количината на лековите кои ќе бидат набавени во оваа постапка се третираат пациенти со хронично заболување - Мултиплекс склероза. Бараната количина е за годишен третман на пациенти кои терапијата ја добиваат во континуитет без прекин на подолг рок и евентуален прекин на истата би значел загрозување на здравјето на лицата.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33600000-6 - Фармацевтски производи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 23.12.2019 година

се планира да заврши 23.12.2020 година

Период во месеци: 12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: 2.4 Способност за вршење професионална дејност 2.4.1 Како услов за утврдување способност за вршење професионална дејност, договорниот орган бара секој економски оператор да достави доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 2.4.2 При утврдување на способноста за вршење професионална дејност на економските оператори договорниот орган бара и доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на јавна набавка. 2.4.3 Економскиот оператор за да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, треба да достави:

- Документ за регистрирана дејност - образец ДРД или потврда за регистрирана дејност

- Решение за промет на големо со лекови согласно Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со наведување на системот за управување и следење на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе може да го примени при извршување на договорот: 2.5 Техничка или професионална способност 2.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Условите за безбедно чување, сместување, транспорт и ракување со лековите треба да бидат во согласност со Правилникот за содржината на барањето и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на одобрение на промет на големо со лекови („Сл. весник на РМ“ број 151/08);

- Да поседува сопствена ладна комора за сместување и чување со автоматски отчитувач на температурата која треба континуирано и да се одржува од 2-80С со капацитет соодветен на понудените количини за лековите кои се предмет на набавка и има потреба од посебен температурен режим;

Јавни набавки

- Да поседува соодветно возило за транспорт и дистрибуција на лековите; (да е опремено со температурен режим на чување од 20С до 80С) за лековите кои се предмет на набавка и има потреба од посебен температурен режим;

- Да има вработено лице задолжено за фазите од набавката (прием, чување и издавање на лековите);

- Да поседува резервен агрегат за довод на електрична енергија, кој се активира во случај на прекин на електричната енергија и истиот да биде во функција;

2.5.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 2.5.1 со доставување на:

- Изјава дека ги исполнува условите за безбедно чување, сместување, транспорт и ракување со лековите треба да бидат во согласност со Правилникот за содржината на барањето и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на одобрение на промет на големо со лекови („Сл. весник на РМ“ број 151/08);

- Изјава дека располага со ладилна комора со автоматски вграден термометар (од 20С до 80С за понудените лекови за кои е потребно чување во овој опсег) и читач на температурата за комората за лековите кои се предмет на набавка и има потреба од посебен температурен режим;

- Изјава дека располага со соодветно возило за транспорт и дистрибуција на лековите; (да е опремено со температурен режим на чување од 20С до 80С);

- Изјава дека има 1 (еден) вработен дипломиран фармацевт со положен стручен испит и лиценца за работа, задолжен за фазите од набавката (прием, чување и издавање на лековите);

- Изјава дека располага со агрегат за дополнително напојување на ладилната комора;

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 365 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 12:00 часот, место: Библиотека на Клиниката

V.5) Дополнителни информации

На горенаведената адреса

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12042/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Илинден н. Илинден

I.1.2) Адреса: ул. „Гоце Делчев“ б. б., нас. Илинден

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Никола Цветкоски, адреса на е-пошта: nikola_cvetkoski@live.com телефон/факс: 022/572-671

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисни услуги за возила

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во сервисот на носителот на набавката или во гаражата на договорниот орган, што повеќе одговара во конкретната ситуација.

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис на предметот на набавката е даден во техничките спецификации од тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50000000-5 - Услуги за поправка и одржување

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповољна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

Јавни набавки

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: Административни простории на Договорниот орган лоцирани на ул.Гоце Делчев б. б. н. Илинден.

V.5) Дополнителни информации

Дополнителни информации можат да се добијат на горенаведената адреса или на тел. бр. 02/ 2572-671.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12043/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиника за гастроентерохепатологија

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Александар Биков, адреса на е-пошта: klinikagastro@gmail.com телефон/факс: 3211134

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицинска опрема - сукцесиони пумпи (аспира-тори)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во ТД

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33190000-8 - Разновидни медицински уреди и производи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 2.12.2019 год.

се планира да заврши 2.12.2020 год.

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Да

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Решение за вршење на промет на големо со медицински средства на триторијата на Република Македонија издадено од Агенција за лекови и медицински средства на Република Македонија

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

ISO 9001 и ISO 14001

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 12:00 часот, место: Архива на ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија – Скопје

V.5) Дополнителни информации 071/ 392 709 Биков Александар

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12044/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: М-НАВ АД Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Босфор“ бр. 7

I.1.3) Град и поштенски код: Мралино – 1041

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Беса Аљим, адреса на е-пошта: besa.alimi@mnavigation.mk телефон/факс: 023251800

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Канцелариски мебел за потребите на М-НАВ

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Место на испорака на стоките е во магацинот на М-НАВ АД Скопје во близина на Меѓународен Аеродром во Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на осветлување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Оперативни 24h столици

2. Останати работни столици

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [3.00%]

IV.1.2) Изјава за сериозност: Не

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

Копија од сертификатот МКС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 год. во 11:00 часот, место: административните простории на М-НАВ

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12045/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АД ТЕЦ НЕГОТИНО

I.1.2) Адреса: с. Дуброво, Неготино

I.1.3) Град и поштенски код: НЕГОТИНО – 1440

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Диме Марков, адреса на е-пошта: dimemarkov@tecnegotino.com.mk телефон/факс: 043361216

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Антикорозивна заштита на опрема

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: АД ТЕЦ Неготино

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

45442200-9 - Работи за нанесување на антикорозивни слоеви

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- Референтна листа на извршени услуги.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- Доказ за техничка опременост за изведба на антикорозивната заштита од фирмата изведувач.

- Елаборат за безбедност и заштита при работа и уверение за безбедносни и здравје при работа на изведувачот.

- Уверение за извршена обука за прва помош на изведувачите.

- Сертификати за употребените материјали за антикорозивната заштита и технички листи за материјалите што се употребуваат во процесот на антикорозивната заштита

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- ISO 9001:2015, 5.4.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 5.4.1 со доставување на: - Копија од валиден сертификат

- Стандарди за управување со животна средина:

- ISO 14001:2015 5.5.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите од потточка 5.5.1 со доставување на:

- Копија од валиден сертификат.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 11:00 часот, место: АД ТЕЦ Неготино

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12046/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Кочани

I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова, адреса на е-пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс: 033 274 001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општина јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ревизија на техничка документација за Идеен и Основен проект за брана со придружни објекти на профилот Пониква 1-Арамиска чешма Кочани

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 230.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во техничката спецификација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 4

Јавни набавки

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет

Елементи	Бодови
Цена	- 70
Квалитет	- 30

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Лиценца А за ревизија на проектна документација, издадена од надлежен орган, согласно Законот за градење.

- Лиценца А за проектирање, издадена од надлежен орган, согласно со Законот за градење

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Економскиот оператор да има реализирано минимум 10 (десет) проекти/ревизии на хидротехнички објекти од типот на насипни брани со придружни објекти во последните 10 години.

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- Да има вработено (во постојан работен однос):

- Најмалку 1 дипломиран градежен инженер, насока хидротехника, со овластување А за ревизија на проектна документација од градежништво и овластување А за проектирање, кој ќе биде координатор на ревидентскиот тим и одговорен за хидроградежниот дел на хидротехничките објекти и хидротехничка конструкција (статичка и сеизмичка) анализа на насипната брана;

- Најмалку 1 дипломиран инженер геолог, со овластување А за ревизија на проектна документација од градежништво и овластување А за проектирање кој ќе биде одговорен за геолошкиот, геотехничкиот дел и инјектирањето на браната и хидротехничките објекти;

- Најмалку 1 дипломиран градежен инженер, насока конструкции, со овластување А за ревизија на проектна документација од градежништво и овластување А за проектирање, кој ќе биде одговорен за деловите геомеханика, фундање и конструкциски анализи на хидротехнички објекти.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. 11:00 часот, место: Општина Кочани

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12049/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост

I.1.2) Адреса: ул. „Орце Николов“ б. 6.

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски, адреса на е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон/ факс: 02/3105236

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

Јавни набавки

1.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**

2.2.9. Сервисирање и одржување на противпожарна опрема (ПП апарати, хидрантска мрежа, громбранско заземјување на објекти низ РМ) на 2 години

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 800.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50000000-5 - Услуги за поправка и одржување

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

1. Потврда за регистрирана дејност - ДРД образец, како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2. Економскиот оператор да има овластување за вршење дејност, согласно Одлуката на влада на РМ бр.01-296/2 од 06.02.2018 година издадено од Дирекција за заштита и спасување согласно донесениот „Правилник за поблиските критериуми кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси што се однесуваат на техничката опрема, донесен врз основа на член 45 став (8) од Законот за пожарникарство „Сл. весник на РМ“ бр:67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и тоа: 3. Овластување за одржување, сервисирање и испитување на протипожарни апарати член 46 став (4). 4. Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации, за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси член 45 став (2).

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

во последните 3 години да има извршено (реализирано) минимум 2 договори за услуги од ист вид како предметот на набавката и минимум 2 потврди за квалитетно извршување на договор. - Се докажува со: Референтна листа на главни испораки на извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, корисници (договорни органи или економски оператори), поткрепена со минимум 2 потврди за квалитетно извршувани на договори издадени од приматели на услугата.

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

да има вработено/ангажирано минимум 4 стручни лица со положен стручен испит од ДЗС, за испитување, одржување и сервисирање на ПП апарати. -Се докажува со: писмена изјава за вработени/ангажирани минимум 4 стручни лица со приложени потврди за положен стручен испит од ДЗС, за испитување, одржување и сервисирање на ПП апарати.

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

да поседува минимум 3 товарни возила - Се докажува со: Писмена изјава дека поседува 3 товарни возила, поткрепено со копии од важечки сообраќајни книшки.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 730 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: просториите на Дирекција за А.Д.Пошта на Северна Македонија – Скопје, ул. „Орце Николов“ бр.46, 1000 СКОПЈЕ

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12054/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Македонска Каменица

I.1.2) Адреса: ул. „Каменица“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Македонска Каменица - 2304

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Здравко Мирчев, м адреса на е-пошта: orpstina_kamenica@yahoo.com телефон/факс: 033/432-741

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. „А. Македонски“ и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во М. Каменица

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Македонска Каменица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Даден во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

II.8) Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 45000000-7 - Градежни работи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 4 или 120 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за

Јавни набавки

јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Лиценца Б за градба на објекти од Втора категорија издадена од Министерството за транспорт и врски.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Општина Македонска Каменица

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12055/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен просветен инспекторат

I.1.2) Адреса: ул., „Св. Кирил и Методиј“ бр.54

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јане Николовски, адреса на е-пошта: jane.nikolovski@mon.gov.mk телефон/факс: 02/3140103

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на возила за потребите на Државен просветен инспекторат

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.260.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје ул., „Кирил и Методиј“ 54

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 34100000-8 - Моторни возила 34110000-1 - Патнички автомобили

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

на Република Северна Македонија

Јавни набавки**ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 13:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 13:00 часот, место: скопје кирил и методиј 54 913 канцеларија

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12056/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државна видеолотарија на Република Македонија

I.1.2) Адреса: ул. „8 Ударна бригада“ бр. 14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Драган Велков, адреса на е-пошта: dragan.velkov@videolottery.mk телефон/факс: +389 2 55 11 690

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за комерцијална ревизија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 150.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Услуги од регистрирано физичко (трговец – поединец) или правно лице за вршење финансиска ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи кои вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки по годишната пресметка за годината завршена на 31.12.2019 година, во согласност со одредбите од член 478, 479 и 480, од Законот за трговски друштва

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 79212100-4 - Услуги за финансиска ревизија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена, или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Дејност поврзана со предметот на набавка.

- Лиценца за овластен ревизор и лиценца за работа на овластен ревизор од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, како и доказ дека е регистрирано во Регистарот на овластени ревизори - трговци поединци (за трговец поединец);

Јавни набавки

- Лиценца за работа на друштвото за ревизија од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, и доказ дека е регистрирано во Регистарот на друштва за ревизија (за друштва за ревизија).

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: трговец – поединец или правно лице во последните две години (2018 и 2019 година) да има извршено финансиска ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи кои вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки по годишната пресметка, кај најмалку 6 правни лица чија претежна (основна) дејност е коцкање и обложување 92.00.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 год. во 10:00 часот, место: ул. „8 Ударна бригада“ бр. 14, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12057/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.

I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Руска Хацимитрова, адреса на е-пошта: ruska@makedonijapat.com.mk телефон/факс: 075 282002

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавки на Ризла за зимско одржување на патишта за Подружница Скопје, Автопат, Велес, Штип и Битола

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Ризлата ќе се испорачува по писмена нарачка во рок од 1 (еден) ден со возила на Договорниот орган според Техничката Спецификацијата која е составен дел на овој договор од денот на потпишување на договорот.

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 14210000-6 - Чакал, песок, кршен камен и агрегати

14212000-0 - Гранули, парчиња, прашок од камен, камчиња, чакал, кршен и дробен камен, мешавини од камен, мешавини од песок и чакал и други агрегати

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. -За Дел 1- Набавка на ризла за Под. Автопат

2. -За Дел 2- Набавка на ризла за Под. Скопје

3. -За Дел 3- Набавка на ризла за Под. Велес

4. -За Дел 4- Набавка на ризла за Под. Штип

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Да

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [2.00%]

IV.1.2) Изјава за сериозност: Не

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 25.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 27.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 3.12.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12059/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Народен театар Битола

I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Александар Митровски, адреса на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com телефон/факс: 075/666-225

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Изработка и монтажа на сценографија за потребите на НУ Народен театар Битола

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: НУ Народен театар Битола (сукцесивно, по претходна порачка од страна на НТБ)

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)

45000000-7 - Градежни работи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

Јавни набавки

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: НУ Народен театар Битола

V.5) Дополнителни информации

Дадено во тендерска документација

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ**